

УПИС НА НОВОРОДЕНЧЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНАКНИГА НА РОДЕНИ

Институција што го издава документот: Управа за водење на матични книги.

Опис на документот: Во матичната книга на родените се запишуваат податоци за раѓање на детето, податоци за родителите на детето, признавање на татковство, утврдување на татковство или мајчинство, позаконување, посвојување и престанок на посвојувањето, старателство и престанок на старателството, склучување, престанување или поништување на бракот, промена на личното име на родителот, односно посвоителот, промена на државјанството на детето, смрт или прогласување на исчезнатото лице за умрено.

1. Упис на новороденче во брачна заедница

Потребна документација:

1. Копија од лична карта (пасош) од родителите и оригинал за проверка;
2. Извод од матична книга на венчани од родителите (датумот на издавање да не постар од 2007 година);
3. Барање за издавање на извод од матична книга на родени за новороденче (на шалтер);
4. **100,00 ден.** административна такса ;
5. Уплата од **50,00 ден.** на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги .

НАПОМЕНА: Раѓањето на дете се пријавува во рок од 30 дена од денот на раѓањето во матичното подрачје на кое се родило детето.

1.1 Упис на новороденче во вонбрачна заедница

Потребна документација:

- 1.** Копија од лична карта (пасош) од родителите и оригинал за проверка;
- 2.** Извод од матична книга на родени од родителите(задолжително присуство на двајцата родители);
- 3.** Барање за издавање на извод од матична книга на родени за новороденче (на шалтер);
- 4. 100,00 ден.** административна такса ;
- 5.** Уплата од **50,00 ден.** на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги .

1.2 Упис на дете родено во странство чии родители се државјани на Република Македонија

Потребна документација:

- 1.** Барање за упис во Матичната книга на родените на Р. Македонија, потпишано од двајцата родители. Ако само еден од родителите е македонски државјанин, потребна е писмена согласност од другиот родител;
- 2.** Оригинален извод од Матичната книга на родените за детето, со Апостил печат, доколку земјата е потписничка на Хашката конвенција за легализација;
- 3.** Превод на изводот заверен на македонски јазик (не треба доколку земјата е членка на Виенската конвенција за издавање изводи од Матичната книга на повеќе јазици од 1976 г.).

2.Извод од матична книга на родени

Потребна документација:

1. Лична карта или пасош (за идентификација);
2. Барање за издавање на извод од матична книга на родени (на шалтер);
3. **100,00 ден.** административна такса ;
4. Уплата од **50,00 ден.** на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги..

ВАЖНО: Барањето за извод се поднесува лично или со полномошно заверено на нотар.

Рок на важење: 6 месеци



(Можност и за безготовинско плаќање)

Административната такса се уплаќа на образец ПП50

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

Банка на примач: Народна банка на РМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Износ: 100,00 денари

Уплатна сметка: 840-XXX(ознака на општината)-03161

Приходна шифра и програма: 722313 00

Цел на дознака: Административна такса

Уплата на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги

Назив и седиште на примач: Трезорска сметка

Банка на примач: Народна банка на РМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Износ: 50,00 денари

Уплатна сметка: 0700361360 631 10

Приходна шифра и програма: 724149 20

Цел на дознака: Извод од (МКВ, МКР, МКУ)

БАРАЊЕ

за издавање на **ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ** (за новороденче)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Подрачно одделение _____

Подрачна канцеларија _____

Месна канцеларија _____

Име (на новороденчето)		
Презиме (на новороденчето)		
РОДЕН-А	Ден, месец, година	
	Место, Држава	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (за мајката и моминско) НА РОДИТЕЛИТЕ	Татко	
	Мајка	

Подносител на барањето (име, презиме)

Адреса на живеење

(Улица, број, населено место)

Дата на поднесување

(ден, месец, година)

Потребно е :

100 ден. административна такса на уплатница

50 ден. на уплатница



БАРАЊЕ

за издавање на **ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ
Подрачно одделение _____
Подрачна канцеларија _____
Месна канцеларија _____

Име		
Презиме		
Единствен матичен број на граѓанинот		
РОДЕН-А	Ден, месец, година	
	Место, Држава	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА РОДИТЕЛИТЕ	Татко	
	Мајка	
Изводот е наменет за:		

Подносител на барањето (име, презиме)

Адреса на живеење

(Улица, број, населено место)

Дата на поднесување

Потребно е :

(ден, месец, година)

100 ден. административна такса на уплатница

50 ден. на уплатница